

1.	Наслов на наставниот предмет	НЕВРОЛОГИЈА		
2.	Код	МЕД- 413		
3.	Студиска програма	Општа медицина		
4.	Организаторна студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Неврологија		
5.	Степенна образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар	Четврта/ VII	7.	Бројна ЕКТС кредити
6.				6
8.	Наставник	Раководителот на катедрата Проф.д-р Дијана Никодијевиќ *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за VII семестар		
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Студентот да гинаучи и совлада вештините во рамки на рационалната дијагноза и современото лекување втемелено на етиопатогенезата на болестите и постулатите на клиничката фармакологија. • Студентот да се оспособи рационално клинички да проценува и лекува болести на нервниот систем. • Современото клиничко проценување ќе се темели на рационалната дијагноза, особено на невролошкиот преглед, а подоцна и на целните испитувања (лабораториски, неврофизиолошки, морфолошки). Современото рационално лекување ќе се заснова на последните терапевтски сознанија и медицина базирана на докази. 			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Теоретска настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дијагностички методи за утврдување на нарушувања и болестина ЦНС и Периферниот нервен систем. • Етиопатогенеза и клинички манифестации на болести и нарушувања на ЦНС и периферен нервен систем. • Терапија на болести и нарушувања на ЦНС и периферен нервен систем. <p>Практична настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совладување на клинички вештини и практична примена на стекнатото Теоретско знаење. 			
12.	Методинаучење: Интерактивно предавање, семинари, практична настава.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	187 часови		
14.	Распределба на расположивото време	97 часови предавања и вежби 90 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните	15.1	Предавања -	33 часови

	активности		Теоретска настава	
		15.2	Вежби, семинари	64 часови
16.	Други форма активности	16.1	Пракса	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	90 часови
17.	Начин на оценување 100 бодови			
	17.1	Тестови	Континуирани проверки бодови мин. - макс. 15 - 22	
		Завршен испит	Усмен дел бодови мин.-макс. 22 - 35	Практичен дел бодови 18 - 30
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	мин.-макс Семинарски работа бодови	
17.3	Активно учество	Теоретска настава бодови мин.-макс. 1- 3 Практична настава бодови 5 - 10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А

19.	Услов за потпис и Полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минмум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи предвидените континуирани проверки при што во испитната сесија прво ги полага не положените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на Квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
			Роџер Симон Дејвид Гринберг Мајкл Аминоф	Клиничка неврологија	Аламина	2011
			Адамс и Виктор	Принципина неврологија	Магор	2013
			ВераПетрова и групаАвтори	Основни принципина современата неврологија	Просветнодело	2002
21.2	Доплнителна литература					
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година	